

**ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА
ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ-РЕСИС СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2022 година и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Мај 2023 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до <i>ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ РЕСИС Скопје</i>	3 – 4

Финансиски извештаи

Биланс на приходи и расходи	5
Биланс на состојбата	6
Белешки кон Финансиските извештаи	7–20

Додатоци

Додаток 1 - – Годишна сметка (Биланс на приходи и расходи и Биланс на состојба)

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО РАКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ
РАЗВОЈ-РЕСИС СКОПЈЕ**

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 5 – 20) на Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје (во понатамошниот текст: Институтот), кои се состојат од билансот на состојбата на ден 31 декември 2022 година и билансот на приходите и расходите и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Институтот е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Институтот со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Институтот. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО РАКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ
РАЗВОЈ-РЕСИС СКОПЈЕ**

Мислење


Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје на ден 31 декември 2022 година и резултатите од работењето за годината што тогаш завршува, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

29.05.2023 година

Ревизија Стојчевски


Надица Стојчевска
Директор




Надица Стојчевска
Овластен ревизор



БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
за годината што завршува на
31 Декември 2022
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Вкупни приходи	4	5.044.437	2.470.705
Вкупни расходи	5	(3.583.068)	(1.881.341)
Пренесен дел на вишокот на приходи од претходната година	4	1.744.780	1.155.416
<i>Вишок на приходи – добивка пред оданочување</i>		3.206.149	1.744.780
Данок на добивка		-	-
<i>ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</i>		3.206.149	1.744.780

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Институтот на ден 28 февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Претседател
Снежана Трпевска



БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на 31 Декември 2022
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2022	31 Декември 2021
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Опрема	6	188.345	56.030
<i>Вкупно нетековни средства</i>		188.345	56.030
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Парични средства	7	3.206.149	1.714.030
Побарувања од работење	8	-	30.750
АВР	8	28.350	3.186
<i>Вкупно тековни средства</i>		3.234.499	1.747.966
ВКУПНО СРЕДСТВА		3.422.844	1.803.996
Б ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
Деловен фонд	9	154.218	50.336
Ревалоризациона резерва	9	34.127	5.694
Вишок на приходи над расходи по оданочување	11	3.206.149	1.744.780
<i>Вкупни извори на деловни средства</i>		3.394.494	1.800.810
В ОБВРСКИ			
Обврски кон добавувачите			
Други краткорочни обврски	10	28.350	3.186
<i>Вкупно тековни обврски</i>		28.350	3.186
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ		3.422.844	1.803.996

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Институтот на ден 28 февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Претседател
Снежана Трпевска



ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО РЕСИС СКОПЈЕ

Институт за истражување на општествениот развој Скопје, со скратено име РЕСИС Скопје во понатамошниот текст (Институтот) основано е на 16 февруари 2017 година, како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и запишана е во регистарот на Здруженија и Фондации.

Адреса: Христо Смирненски бр.25-1-33 Скопје -Центар

Даночен број: 4057017536342

ЕМБС:7188668

Претежна шифра на дејност на Здружението е: 94.99 – Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.

Главна цел на активностите на Институтот се:

Активностите на Институтот имаат за генерална цел развивање на нови знаења за процесите и начините на кои организациите и поединците се мобилизираат со цел да направат промена во општеството и да придонесат кон општествениот развој

- Во фокусот ги става граѓаните особено посиромашните и маргинализираните со цел да се изгради општество кое на сите им дава еднакви права и можности за напредок и развој;
- Поттикнување нови иницијативи и начини преку кои граѓаните на партиципативен начин ќе можат да влијаат врз организацијата на државата и ќе ја зголемат отчетноста и ефикасноста на институциите);
- Промовирање на клучната улога на медиумите во демократијата и општествениот развој
- Унапредување на теоријата за општествениот развој и развој на стандардите на истражувачката пракса во социологијата и другите општествени науки
- Унапредување на методологијата и добрите практики во спроведувањето еволуциски истражување и студии во различни општествени области.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Институтот финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03, 80/05, 17/11, 154/15, 122/21) и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на истиот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на Институтот.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Институтот ќе продолжи да работи во иднина.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Институтот за годината што завршува на 31 Декември 2022.

3.1 Приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите кај Институтот се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03, 80/05, 17/11, 154/15, 122/21) и член 18 од Правилникот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 42/03, 08/09 и 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно, трансакции, приходите се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.2 Материјални средства

3.2.1. Почетно вреднување

Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, Институтот почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.2.2. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Институтот.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти	1%
Опрема	14%
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Мебел	12%
Моторни возила	15%

3.2.4. Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) Институтот ја врши согласно член 15 од Законот за сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување или
- 2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика. За 2022 година коефициентот за ревалоризација изнесува 1,5.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се набавени во изминати години (до 31.12.2021 година) и не се отуѓени во текот на 2022 година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2022 година и претставуваат елементи на билансот на состојбата составен под истиот датум (за што се применува Образецот РЕВ-1).

3.3 Побарувања

Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Залихи

Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.

Залихите на трговска стока, се признаваат согласно член 14 став 3 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на залихите ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски

Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.7 Обврски за даноци

Данокот од добивка се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија, Сл. Весник 112/14 и 275/19. Во службен весник 216/19 објавен е правилникот за формата и содржината на даночниот биланс за непрофитни организации.

Основните активности кои ги извршува Институтот не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданочување со ДДВ.

4. ВКУПНИ ПРИХОДИ

Вкупните приходи се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од донации , грантови и членарини	4.086.007	2.461.388
Сопствени приходи	953.510	-
Приходи од камати и курсни разлики	4.920	9.317
Други приходи	-	-
	<u>5.044.437</u>	<u>2.470.705</u>
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	1.744.780	1.155.416
<i>Вкупно приходи</i>	<u>6.789.217</u>	<u>3.626.121</u>

Институтот остварува приходи од донации и грантови, приходи од извршени услуги и приход од позитивни курсни разлики.

4.1. Приходи според донатори

Приходите од донации за годината што завршува на 31 декември 2022 година се однесуваат на уплатени средства на сметката на Институтот за реализирање на неговите проектни активности. Приходите од донации по донатори од кои се примени средствата е како што следи (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Вестиминистер фондација	370.646	607.486
Стричтинг фрее прес	215.232	215.480
МЦМС-Цивика	656.278	1.221.582
НЕД	2.745.194	-
Дигитал Паблик Торонто	-	82.022
Еуропен Центар фор нот фор Профит	98.657	334.818
Вкупни приходи	<u>4.086.007</u>	<u>2.461.388</u>

4.2. Приходи по проекти

Приходите по проекти се приходи за јакнење на капацитетите на Институтот и спроведување на предвидените активности за 2022 година (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Вестиминистер фондација за демократија- Поддршка на имплементацијата на комуникациската стратегија на ДЗР	370.646	607.486
Фри Прес Анлимитед- Јакнење на слободата на медиумите во БиХ, Северна Македонија и Србија	215.232	215.480
МЦМС-Цивика Институционален грант	656.278	1.221.582
Национална фондација за демократија -Поттикнување на граѓанскиот ангажман во локално владеење	2.745.194	-
Дигитал Паблик Торонто	-	82.022
Европски центар за непрофитно право- Консултантски услуги за проектот Следење на напредокот на акцијата за зајакнување	98.657	334.818
	4.086.007	2.461.388
<i>Вкупно приходи по проекти</i>		

4.3 Сопствени приходи

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Агенција за Аудио визуелни и медимски услуги	600.000	-
Здружение на новинарите на Македонија	353.510	-
Вкупно сопствени приходи	953.510	-

4.4 Приходи од камати и курсни разлики

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Камати и позитивни курсни разлики	4.920	9.317
Вкупно од камати и позитивни курсни разлики	4.920	9.317

5. ВКУПНИ РАСХОДИ

Вкупните расходи се состојат од следново
(во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Расходи за материјали	8.885	4.422
Потрошена енергија и режиски трошоци	37.145	30.073
ПТТ услуги , телефони и интернет	17.189	17.213
Наемнина	222.648	162.204
Репрезентација	17.959	-
Банкарски услуги и курсни разлики	72.549	25.782
Адвокатски , книговодствени услуги	82.806	5.000
Проектни активности	-	-
Набавка на материјални средства	134.002	-
Договори на дело и авторски хонорари	501.807	140.650
Бруто плати	1.624.096	1.270.284
Останати услуги	28.350	206.713
Пренесени средства на други субјекти	835.632	19.000
Надомест на трошоци за сл.патувања	-	-
<i>Вкупно расходи</i>	3.583.068	1.881.341

5.1. Вкупни расходи за 2022 по видови на трошоци се следните:**1. Расходи за материјали**

-канцелариски материјал	8.885	
Вкупно		8.885

2. Потрошена енергија

-Трошоци за електрична енергија	5.939	
-Режиски трошоци	31.206	
Вкупно		37.145

3. ПТТ Услуги, телефони и интернет

	17.189	
Вкупно		17.189

4. Наемнина

-Наем на деловен простор	222.648	
Вкупно		222.648

5. Репрезентација и реклама

-Репрезентација	4.239	
-Патни трошоци	13.720	
Вкупно		17.959

6. Банкарски услуги

-Провизија за платен промет	24.161	
-Провизија за девизна сметка	2.902	
-Курсна разлика	45.486	
Вкупно		72.549

7. Книговодствени услуги и други услуги

-Книговодствени услуги	8.350	
-Ревизорски услуги	61.500	
-Други услуги	12.956	
Вкупно		82.806

8.Набавка на материјални средства

-Компјутерска опрема	134.002	
		134.002

9.Авторски договори

-Авторски договори	328.148	
-Договори за дело	173.659	
		501.807

10.Бруто плати

-Нето плата	1.051.914	
-Вкалкулирани надоместоци	572.182	
		1.624.096

11.Останати услуги

-Графички услуги	28.350	
		28.350

12.Пренесени средства на други субјекти

-Пренесени средства на други субјекти	835.632	
		835.632
		3.583.068

5.2. Расходи по проекти

Расходите по проекти се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Вестиминистер фондација	370.646	242.793
Стричтинг фрее прес	215.232	215.480
МЦМС-Цивика	810.642	1.197.060
НЕД	1.797.224	-
Еуропен Центар фор нот фор Профит	98.657	157.390
Сопствени средства	290.667	68.618
	3.583.068	1.881.341
<i>Вкупно расходи по проекти</i>		

6. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следново (во Денари):

2022	Опрема	ВКУПНО
Ревалоризирана набавна вредност		
<i>Салдо на 1 Јануари 2022</i>	100.999	100.999
Нови набавки	134.002	134.002
Ревалоризација на набавната вредност	38.516	38.516
<i>Салдо на 31 Декември 2022</i>	273.517	273.517
Ревалоризирана исправка на вредноста		
<i>Салдо на 1 Јануари 2022</i>	44.969	44.969
Амортизација за 2022	30.120	30.120
Ревалоризација на исправката	10.083	10.083
<i>Салдо на 31 Декември 2022</i>	85.172	85.172
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022	188.345	188.345
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	56.030	56.030
2021	Опрема	ВКУПНО
Ревалоризирана набавна вредност		
<i>Салдо на 1 Јануари 2021</i>	87.946	87.946
Нови набавки	-	-
Ревалоризација на набавната вредност	13.053	13.053
<i>Салдо на 31 Декември 2021</i>	100.999	100.999
Ревалоризирана исправка на вредноста		
<i>Салдо на 1 Јануари 2021</i>	18.158	18.158
Амортизација за 2021	19.226	19.226
Ревалоризација на исправката	7.585	7.585
<i>Салдо на 31 Декември 2021</i>	44.969	44.969
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021	56.030	56.030
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	69.788	69.788

7.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Денарски сметки	1.302.130	1.248.661
Девизни сметки	1.904.019	465.369
<i>Вкупно парични средства</i>	3.206.149	1.714.030

8.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Останатите побарувања од работењето се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Побарувања за дадени аванси	-	30.750
Побарувања за повеќе платен данок од добивка	-	-
Останати побарувања	-	-
АВР	28.350	3.186
<i>Вкупно побарувања од работење</i>	28.350	33.936

9.ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Изворите на средства се состојат од следното(во Денари):

	2022	Деловен фонд-основни средства	ВКУПНО
<i>Салдо на 1 Јануари 2022</i>		56.030	56.030
Нови набавки		134.002	134.002
Ревалоризација на набавна вредност		38.516	38.516
Амортизација		(30.120)	(30.120)
Ревалоризација на исправката		(10.083)	(10.083)
<i>Салдо на 31 Декември 2022</i>		188.345	188.345
	2021		
<i>Салдо на 1 Јануари 2021</i>		69.788	69.788
Нови набавки		-	-
Ревалоризација на набавна вредност		13.053	13.053
Амортизација		(19.226)	(19.226)
Ревалоризација на исправката		(7.585)	(7.585)
<i>Салдо на 31 Декември 2021</i>		56.030	56.030

10.ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Останатите обврски се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Обврски кон добавувачи	28.350	3.186
<i>Вкупно обврски</i>	<u>28.350</u>	<u>3.186</u>

11. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Пасивните временски разграничувања се состојат од следново (во Денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Вишок на средства за наредна година	3.206.149	1.744.780
<i>Вкупно пасивни временски разграничувања</i>	<u>3.206.149</u>	<u>1.744.780</u>

12.ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

На 31.12.2022 година Институтот не е инволвиран во судски постапки во кои се јавува како тужител и како тужена страна со правни и физички лица.

13.ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на составување на Билансите не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Годишна сметка за 2022 година

- Биланс на состојба

- Биланс на приходи и расходи

ЕМБС: 07188668

Целосно име: Институт за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	257.212,00			332.176,00
202	-- Потрошени материјали	4.422,00			8.885,00
203	-- Потрошена енергија	30.073,00			37.145,00
204	-- Други услуги	43.300,00			28.350,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	17.213,00			17.189,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација				17.959,00
209	-- Наемнини	162.204,00			222.648,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	353.845,00			1.526.128,00
212	-- Провизија за платен промет	25.782,00			105.883,00
219	-- Други расходи	309.063,00			584.613,00
221	-- Пренесени средства	19.000,00			835.632,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)				134.002,00
224	-- Средства за опрема				134.002,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	1.270.284,00			1.590.762,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	843.408,00			1.051.914,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести	426.876,00			538.848,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	1.881.341,00			3.583.068,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	1.744.780,00			3.206.149,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	1.744.780,00			3.206.149,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	3.626.121,00			6.789.217,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики				4.920,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	2.470.705,00			4.086.007,00
246	-- Сопствени приходи				953.510,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.155.416,00			1.744.780,00

250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	3.626.121,00			6.789.217,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	3.626.121,00			6.789.217,00
438	-- Број на работници	2,00			2,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	56.030,00	273.517,00	85.172,00	188.345,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	56.030,00	273.517,00	85.172,00	188.345,00
6	-- Опрема	56.030,00	273.517,00	85.172,00	188.345,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА,КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊАИ АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	1.747.966,00	3.234.499,00		3.234.499,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.714.030,00	3.206.149,00		3.206.149,00
12	-- Жиро сметка	465.369,00	1.302.130,00		1.302.130,00
14	-- Девизна сметка	1.248.661,00	1.904.019,00		1.904.019,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	30.750,00			
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	3.186,00	28.350,00		28.350,00
27	-- Други активни временски ограничувања	3.186,00	28.350,00		28.350,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.803.996,00	3.508.016,00	85.172,00	3.422.844,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	50.336,00			154.218,00
45	-- Деловен фонд	50.336,00			154.218,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	5.694,00			34.127,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	3.186,00			28.350,00
53	-- б) Добавувачи	3.186,00			28.350,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	1.744.780,00			3.206.149,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	1.744.780,00			3.206.149,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.803.996,00			3.422.844,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
651	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	36.441,00			170.443,00
652	-- Ревалоризација на компјутерска опрема	2.103,00			24.296,00
653	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема	14.021,00			34.025,00
654	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)	24.523,00			160.714,00
675	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	140.650,00			328.148,00

676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	91.071,00			173.659,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	843.408,00			1.051.914,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	355.668,00			445.410,00
682	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	71.208,00			93.438,00
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	2.470.705,00			4.086.007,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			2,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	1.744.780,00			3.206.149,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	1.744.780,00			3.206.149,00
358	-- f) Дел за пренос во наредната година	1.744.780,00			3.206.149,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				6.789.217,00

Потпишано од:

Maja Milenkovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.